

ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2014 година

Со Извештај на независниот ревизор

Годишен извештај за работењето

Содржина

Финансиски извештаи

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиската состојба	7
Извештај за промените во капиталот	12
Извештај за паричниот тек	14
Белешки кон финансиските извештаи	17-54

Годишен извештај за работењето

Неревидирана годишна сметка

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

Белешка	2014	2013
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	94.589	64.128
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	79.261	51.021
7	83.209	53.130
1. Бруто полисирана премија за осигурување	-	-
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	7 (3.215)	(1.441)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	7 (917)	(774)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	7 184	106
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	8 12.505	12.568
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти	-	-
2.1 Приходи од наемнини	-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	-	-
3. Приходи од камати	8 11.595	10.999
4. Позитивни курсни разлики	1	-
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка	-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	8	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	-	-
7. Останати приходи од вложувања	901	1.570
III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	2.810	538
IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	14	-

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

	Белешка	2014	2013
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	9	(142.207)	(79.544)
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)		(3.986)	(13.884)
1. Бруто исплатени штети		(3.765)	(14.111)
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија		248	391
5. Промени во бруто резервите за штети		(720)	(80)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување		251	(84)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	10	(49.621)	(19.359)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		(49.621)	(19.359)
1.1 Промени во бруто математичката резерва	10	(50.119)	(19.517)
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	10	498	158
2. Промени во еквилизионата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквилизионата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквилизионата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување)		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

Белешка	2014	2013
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	(1.388)	(145)
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	(216)	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	(1.172)	(145)
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	(86.700)	(45.845)
1. Трошоци за стекнување	(40.678)	(10.286)
1.1 Провизија	(26.169)	(16.536)
1.2 Останати трошоци за стекнување	(1.695)	
1.3 Промена во одложените трошоци за стекнување	(8.872)	8.872
1.4 Бруто плата за вработени	(3.942)	(2.622)
2. Административни трошоци	(46.022)	(35.559)
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	(7.620)	(6.919)
2.2 Трошоци за вработените	(20.095)	(15.782)
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	(3.039)	(681)
2.4 Останати административни трошоци	(15.268)	(12.177)
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	-	(40)
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	-	-
2. Трошоци за камати	-	-
3. Негативни курсни разлики		(40)
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба	-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	-	-
6. Останати трошоци од вложувања	-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	(67)	-
1. Трошоци за превентива	-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	(67)	-

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

Белешка	2014	2013
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	(296)	(114)
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	(149)	(156)
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ	-	-
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ	(47.616)	(15.417)
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА		(84)
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ	-	-
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ	(47.616)	(15.501)

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

	Белешка	2014	2013
АКТИВА			
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		9.479	14.760
1. Гудвил		-	-
2. Останати нематеријални средства	13	9.479	14.760
B. ВЛОЖУВАЊА	14	342.538	237.440
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		-	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста		-	-
1.1 Земјиште		-	-
1.2 Градежни објекти		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2.1 Земјиште		-	-
2.2 Градежни објекти		-	-
2.3 Останати материјални средства		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ		-	-
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети		-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		342.538	237.440
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	14	-	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	14	-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	14	235.467	116.320
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	37.500
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	14	235.467	78.820
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

	Белешка	2014	2013
3. Финансиски вложувања за тргување		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани	15	107.071	121.120
4.1 Дадени депозити	15	107.071	121.120
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 Останати заеми		-	-
4.4 Останати пласмани		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ		2.090	1.156
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија		559	375
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва		1.152	653
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети		379	128
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизиционата резерва		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА		87-	-
1. Одложени даночни средства		-	-
2. Тековни даночни средства		87	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА	16	22.502	13.296
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	16	7.416	3.469
1. Побарувања од осигуреници	16	7.416	3.469
2. Побарувања од посредници		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	2014	2013
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	639	391
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	639	391
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	14.447	9.437
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	2.801	524
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	11.512	8.202
3. Останати побарувања	134	711
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	17.303	13.412
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	4.435	4.187
1. Опрема	3.775	4.187
2. Останати материјални средства	660	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	12.868	9.225
1. Парични средства во банка	12.867	9.223
2. Парични средства во благајна	1	2
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	-	8.872
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	-	8.872
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	-	-
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	-	-
S. ВКУПНА АКТИВА	393.999	288.936
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	-	-

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	2014	2013
ПАСИВА		
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ		
20	261.686	214.538
20	356.934	264.404
20	356.934	264.404
1. Запишан капитал од обични акции	-	-
2. Запишан капитал од приоритетни акции	-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	4.680	2.446
1. Материјални средства	-	-
2. Финансиски вложувања	4.680	2.446
3. Останати ревалоризациони резерви	-	-
IV. РЕЗЕРВИ	-	-
1. Законски резерви	-	-
2. Статутарни резерви	-	-
3. Резерви за сопствени акции	-	-
4. Откупени сопствени акции	-	-
5 Останати резерви	-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	(52.312)	(36.811)
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	-	-
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	(47.616)	(15.501)
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	18	63.403
18	2.631	1.714
18	111.327	61.208
18	1.176	479
I. Бруто резерви за преносни премии	-	-
II. Бруто математичка резерва	-	-
III. Бруто резерви за штети	-	-
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	-	-
V. Бруто еквилизациона резерва	25	2
VI. Бруто останати технички резерви	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	2.231	1.299
1. Резерви за вработени	1.230	1.299
2. Останати резерви	1.001	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	39	2
1. Одложени даночни обврски	-	-
2. Тековни даночни обврски	39	2
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	2014	2013
Ж. ОБВРСКИ	14.884	9.694
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	-	-
1. Обврски спрема осигуреници	-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	3.416	1.460
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	3.416	1.460
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	19	8.235
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	19	6.151
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	-	-
3. Останати обврски	19	2.084
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА	393.999	288.936
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	-	-

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 55 се одобрени од Управниот одбор на Друштвото и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Друштвото на 12 март 2015 година.

Потпишано во име на Винер Лајф ВИГ АД Скопје:

Ѓорѓе Војновиќ
Претседател и член на Управен Одбор

Дарко Дедиќ
Член на Управен Одбор

Бернд Ацхатз
Член на Управен Одбор

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалоризационата резерва	Пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви	
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции						Останати резерви
Состојба на 01 јануари 2013 година		202.860	-	-	-	-	-	-	1.557	(36.811)	-	167.606
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2013 година – преправено		202.860	-	-	-	-	-	-	1.557	(36.811)	-	167.606
Добивка или загуба за 2013 година		-	-	-	-	-	-	-	889	(15.501)	-	(14.612)
Добивка или загуба за 2013 година										(15.501)	-	(15.501)
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	889	-	-	889
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	889	-	-	889
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		61.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.544
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		61.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.544
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 година		264.404	-	-	-	-	-	-	2.446	(52.312)	-	214.538

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалоризационата резерва	Пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви	
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции						Останати резерви
Состојба на 01 јануари 2014 година		264.404	-	-	-	-	-	-	2.446	(52.312)	-	214.538
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2014 година – преправено		264.404	-	-	-	-	-	-	2.446	(52.312)	-	214.538
Добивка или загуба за 2014 година		-	-	-	-	-	-	-	2.234	-	(47.616)	(45.382)
Добивка или загуба за 2014 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(47.616)	(47.616)
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	2.234	-	-	2.234
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	2.234	-	-	2.234
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		92.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.530
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		92.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.530
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 година		356.934	-	-	-	-	-	-	4.680	(52.312)	(47.616)	261.686

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек

Белешка	2014	2013
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	82.145	50.865
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	82.145	50.865
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	(78.716)	(76.427)
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	(3.686)	(14.111)
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	(1.326)	(954)
4. Надоместоци и други лични расходи	(23.878)	(15.782)
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	(30.694)	(15.479)
6. Платени камати	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	(671)	(1.566)
8. Останати одливи од редовни активности	(18.461)	(28.535)
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	3.429	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	-	(25.562)

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Белешка	2014	2013
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	101.990	141.563
1. Приливи по основ на нематеријални средства	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	10.428	18.330
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	80.050	116.316
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	-
8. Приливи од камати	11.512	6.917
	(194.306)	(173.169)
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1. Одливи по основ на нематеријални средства	(49)	(6.932)
2. Одливи по основ на материјални средства	(1.816)	(1.005)
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	(126.440)	(21.982)
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	(66.001)	(143.250)
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	-
8. Одливи од камати	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	(92.315)	(31.606)

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Белешка	2014	2013
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	92.529	61.544
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	92.529	61.544
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	92.529	61.544
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	276.664	253.973
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	(273.022)	(249.596)
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	3.643	4.376
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	9.225	4.849
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	12.868	9.225

1. Општи информации

ВИНЕР Лајф- Виена Иншуренс Груп АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Ул.11ти Октомври бр.25, кат 8
1000 Скопје

Република Македонија

Друштвото е регистрирано за вршење на 3 класи на осигурување (класа 1, класа 2 и класа 19). Друштвото лиценцата за работа ја доби на 17 декември 2010 година, но основањето на друштвото се изврши на 11 јануари 2011 година. Друштвото е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Grup која стана матично претпријатие на Друштвото.

2. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” во Службен весник број 159/2009 и 164/2010 и “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” објавен во Службен весник број 169/2010 и 141/2013, и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011 и 64/2011.

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2014 година беа одобрени за издавање од страна на Надзорниот Одбор на Друштвото на 12 март 2015 година.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се подготвени согласно концептот на набавна вредност, изменети за вреднувањето на вложувањата расположливи за продажба.

(в) Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кој е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

2. Основа за изготвување (продолжение)

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди. Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2014 и 2013 година беа како што следи:

	2014	2013
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,48	61,51

3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(а) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои се доспеани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

(а) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и оствареното профитно учество до моментот на пресметувањето.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(а) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, условите за осигурување, како и минати искуства и трендови.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Додека раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервиранiot износ.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в) Приходи

(i) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести представуваат приходи добиени по основ на исплатени штети добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(ii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, орочени депозити во банки. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

(г) Расходи

(i) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Данок на добивка

Во 2014 година доаѓа до промена во начинот на утврдување на данокот на добивка, при што се напушти концептот на оданочување на непризнаените расходи, применлив до 2013 година, и се преминува кон оданочување на сметководствената добивка. Пресметката и плаќањето на данокот на добивка е во согласност со измените воведени во Законот за данок на добивка од 2014 година. Измената се применува проспективно.

Данокот од добивка во 2014 година се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Согласно законската даночна регулатива применлива за 2013 година, друштвата беа обврзани да пресметуваат и уплатуваат данок на непризнаените расходи, и данок на добивка на исплатени дивиденди и други исплати од добивка. Стапката на данокот на добивка изнесуваше 10%.

Данок на непризнаени расходи до 2013 година

Основа за пресметка на данокот на добивка претставуваше износот на непризнаени расходи утврдени со Законот за Данок на добивка, намален за износот на даночниот кредит.

Данок на добивка на исплатени дивиденди и други исплати од добивката

Основа за пресметка на данокот на добивка претставуваше износот на исплатената дивиденда и другите исплати од добивката извршени во тековната година. Оданочувањето на дивидендите кои се исплаќаа во пари, се вршеше на денот на којшто дивидендата се исплаќа.

(е) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нетно како “останати приходи” во билансот на успех.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Недвижности и опрема (продолжение)

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот полезен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема и мебел	10 – 25

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

(ж) Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од компјутерски софтвер. Средството е прикажано по вредноста по која е набавено и се амортизира според праволинискиот метод за проценетиот животен век, којшто не е подолг од 5 години.

(ж) Финансиски инструменти

(i) Класификација

Друштво ги класификува финансиските средства како: дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување и средства расположливи за продажба. Друштво ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање. Друштвото на денот на билансот на состојба нема финансиски средства по објективната вредност низ билансот на успех.

(ii) Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на дадените средства во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

Кредити и побарувања

Дадените кредити и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирани на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ж) Финансиски инструменти (продолжение)

(ii) Мерење (продолжение)

Хартии од вредност што се чуваат до достасување

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

Исправка на средствата чувани до достасаност

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба се врши процена со цел да се утврди дали постои објективен доказ дека вредноста на одредено финансиско средство е намалена. Финансиското средство е обезвреднето и исправка на вредноста се пресметува ако, и само ако, постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани коишто се случуваат по првичното признавање на средството (настан што предизвикува загуба) и тој настан (или настани) што предизвикува загуба влијае врз проценетите идни парични текови од финансиското средство, коишто може објективно да се проценат.

Хартии од вредност расположливи за продажба

Хартиите од вредност расположливи за продажба се оние финансиски средства коишто Друштвото има намера да ги чува на неодреден период и коишто може да се продадат поради ликвидносни потреби.

Хартиите од вредност расположливи за продажба, последователно се мерат по објективната вредност. Објективната вредност на инвестициите коишто котираат на активните пазари се засноваат врз основа на котирани цени. Во случаите каде што нема активен пазар за должничките инструменти Друштвото пресметува објективна вредност, користејќи техники на вреднување.

Нереализираните добивки и загуби се искажуваат како посебна компонента на останатата сеопфатна добивка до моментот на отуѓување на вложувањето или вршењето исправка на вредноста. При отуѓувањето или намалувањето на вредноста, збирните добивки или загуби искажани во останатата сеопфатна добивка се вклучуваат во билансот на успех за периодот на кој се однесуваат.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ж) Финансиски инструменти (продолжение)

(ii) Мерење (продолжение)

Хартии од вредност расположливи за продажба (продолжение)

За вложувањата во финансиски инструменти со кои се тргува на финансиските пазари, објективната вредност се одредува преку котираните пазарни цени. За вложувањата коишто не котираат, објективната вредност се одредува преку пазарните цени на сличните вложувања, или се заснова врз дисконтираните очекувани парични текови.

Исправка на средствата расположливи за продажба

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба, Друштвото врши проценка за да се утврди дали постои објективен доказ дека е намалена вредноста на одредено финансиско средство или група финансиски средства. Доколку во последователниот период објективната вредност на должничките инструменти се зголеми и тоа може објективно да се поврзе со настан што се случил по намалувањето на вредноста, намалувањето на вредноста треба да биде анулирано во билансот на успех.

(з) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супревизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата) (продолжение)

2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;

3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето

4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето и

5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

6) Категорија Ѓ - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправката на вредност на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30%
В	од 61 до 120 дена	31%-50%
Г	121 до 270 дена	51%-70%
Д	271-365 дена	71%-90%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

(с) Парични средства и паричен еквивалент

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат паричните средства по видување во деловните банки како и паричните средства во благајна. Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(j) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

(к) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

4. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 5 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата, можно е крајниот резултат да се разликува од оригинално утврдената обврска.

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(ii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2013 година се презентирани во табелата подолу:

	Загуба за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
31 декември 2014					
Тековна позиција на капиталот	(47.616)	261.685	9.868	2.652%	-
Принос од вложувања (+200 п.п.)	(47.384)	261.918	9.868	2.654%	2,4%
Принос од вложувања (-200 п.п.)	(47.848)	261.454	9.868	2.650%	(2,4%)
5% зголемување на математичката резерва	(53.182)	256.119	9.868	2.595%	(56,4%)
5% намалување на математичката резерва	(42.050)	267.251	9.868	2.708%	56,4%
2% зголемување на вкупните трошоци	(50.460)	258.841	9.868	2.623%	(28,8%)
2% намалување на вкупните трошоци	(44.772)	264.529	9.868	2.681%	28,8%
31 декември 2013					
Тековна позиција на капиталот	(15.501)	214.538	4.763	4.504%	-
Принос од вложувања (+200 п.п.)	(15.281)	214.318	4.763	4.499%	4,6%
Принос од вложувања (-200 п.п.)	(15.721)	214.758	4.763	4.508%	(4,6%)
5% зголемување на математичката резерва	(18.561)	217.598	4.763	4.568%	(64,2%)
5% намалување на математичката резерва	(12.441)	211.478	4.763	4.440%	64,2%
2% зголемување на вкупните трошоци	(16.418)	215.455	4.763	4.523%	(19,2%)
2% намалување на вкупните трошоци	(14.584)	213.621	4.763	4.485%	19,2%

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(ii) *Анализа на сензитивност*

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори.

Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа долгогодишни и осигурителот ги продолжува во моментот кога ќе се плати премијата за втората година и има право да одбие обновување или продолжување на истите, доколку премијата не биде платена, како и може да изврши промена во не техничките делови од договорот при неговото продолжување.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Стратегија за математичка резерва

Математичката резерва е пресметана по нето проспективна метода како разлика од сегашната вредност на идните обврски и сегашна вредност на премиите, поединечно за секој договор. Кон оваа математичка резерва се додадени и преносните премии за животното осигурување, но за потребите на овој финансиски извештај е презентирана посебно како намалување на премиите. Стапката на цилмеризација, која се користи при пресметка на математичката резерва изнесува 3,5%. Техничката каматна стапка за тарифите за кои е издвоена математичката резерва изнесува од 2,5% до 3,25% (за склучените полиси во 2011: 2,5%, за склучените полиси во 2012 и 2013: 3,25%, за полисите склучени во 2014: 3%). Како база во тарифите се користат Таблици на смртност за Хрватска 2000-2002. Математичката резерва на крајот на годината е пресметана со линеарна интерполација од математичката резерва на почетокот и на крајот на осигурителната година.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ја заштити изворите на капитал. Друштвото склучува пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат surplus основа со лимит над 15.000 ЕУР.

Друштво за полисите од продуктот Сафе Лифе кои се со датум на почеток од 01.07.2014 има склучено и QS 50% реосигурителен договор. Друштвото цедира 50% од премијата, но затоа цедира на реосигурителот 50% од сите обврски кои произлегуваат од овој реосигурителен договор.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за обезвреднување како резултат не настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

На 31 декември 2014 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 113.200 илјади (2013: МКД 62.500 илјади). Овие средства се состојат од депозити во банки и хартии од вредност издадени од Република Македонија.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат математичките и техничките резерви:

	2014	2013
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарски сметки	-	-
Депозити во банки кои имаат дозвола од НБРМ	25.400	25.000
Обврзници и други хартии од вредност за кои гарантира РМ	87.800	37.500
	<u>113.200</u>	<u>62.500</u>
Обврски (Математички и технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	115.159	63.403
Дел за реосигурителот	(2.090)	(1.156)
	<u>113.069</u>	<u>62.247</u>
Покриеност на математичката и техничките резерви	<u>131</u>	<u>253</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, краткорочните депозити во банки кои имаат дозвола од НБРМ не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите должнички хартии од вредност за кои гарантира Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување. На 31 декември 2014 година краткорочните депозити во банки изнесуваат 20% додека државните обврзници изнесуваат 80% од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување зависи од веројатноста за настанување на смрт, калкулирана во таблиците за смрт. Осигурените настани се случајни и нивниот број и висина ќе варира во зависност од степенот на воспоставените статистички техники. Поголемото портфолио на слични договори покажува помала варијабилност во настанувањето на ризикот.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Географска и секторска концентарција

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување.

Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување и обврските за реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

5.1 Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

31 декември 2014	Вкупно	Променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматоносни
			До 1 месец	1 до 3 месец и	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Над 5 години	
Средства								
Финансиски средства								
- Орочени депозити	107.071		-	16.000	41.300	49.771	-	-
- Хартии од вредност расположиви за продажба	235.467	-	-	124	763	117.640	116.940	-
Средства од реосигурување	2.090	-	-	-	-	-	-	2.090
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	22.502	-	-	-	-	-	-	22.502
Парични средства и паричен еквивалент	12.868	-	12.868	-	-	-	-	-
Обврски								
Резерви по договори за осигурување	(115.159)	-	-	-	-	-	-	(115.159)
Обврски кон реосигурители	(3.416)	-	-	-	-	-	-	(3.416)
Останати обврски	(11.468)	-	-	-	-	-	-	(11.468)
Неусогласеност на средствата и обврските	249.955	-	12.868	16.124	42.063	167.411	116.940	(105.451)

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

31 декември 2013	Вкупно	Променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматон осни
			До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Над 5 години	
Средства								
Финансиски средства								
- Орочени депозити	121.120		-	2.000	64.050	55.070	-	-
- Хартии од вредност расположиви за продажба	116.320	-	-	-	-	55.500	60.820	-
Средства од реосигурување	1.156	-	-	-	-	-	-	1.156
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	13.296	-	-	-	-	-	-	13.296
Парични средства и паричен еквивалент	9.225	-	9.225	-	-	-	-	-
Обврски								
Резерви по договори за осигурување	(63.403)	-	-	-	-	-	-	(63.403)
Обврски кон реосигурители	(1.460)	-	-	-	-	-	-	(1.460)
Останати обврски	(8.235)	-	-	-	-	-	-	(8.235)
Неусогласеност на средствата и обврските	188.019	-	9.225	2.000	64.050	110.570	60.820	(58.646)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

	2014	2013
Финансиски средства		
- Орочени депозити	107.071	121.120
- Хартии од вредност расположливи за продажба	235.467	116.320
Средства од реосигурување	2.090	1.156
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	22.501	13.296
Парични средства и парични еквиваленти	12.868	9.225
Вкупно	379.997	261.117

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Паричните средства и паричните еквиваленти, Останатите побарувања, средствата за реосигурување, орочените депозити, и должничките хартии од вредност не се ниту достасани ниту обезвреднети. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредитнг рејтинг агенцијата.

Структурата на доспеаноста на Побарување по основ на осигурување и останати побарувања е презентирана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-30 дена	5.111	-	5.111	-
31-60 дена	1.779	178	1.601	10%
61-120 дена	770	238	532	31%
121-270 дена	353	181	172	51%
271-365 дена	-	-	-	71%
Над 365 дена	2	2	-	100%
31 декември 2014	8.015	599	7.416	7,5%

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-30 дена	2.435	-	2.435	-
31-60 дена	796	79	717	10%
61-120 дена	270	84	186	31%
121-270 дена	271	140	131	51%
271-365 дена	-	-	-	71%
Над 365 дена	-	-	-	100%
31 декември 2013	3.772	303	3.469	8.0%

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

31 декември 2014	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	113.071	229.467	342.538
Дел за реосигурување во БТР	-	2.090	2.090
Побарувања	6.866	15.636	22.502
Парични средства и парични еквиваленти	12.815	53	12.868
Вкупно средства	132.752	247.246	379.998
Бруто технички резерви	-	115.159	115.159
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	14.581	303	14.884
Вкупно обврски	14.581	115.462	130.043
Нето вредност	118.171	131.784	249.955

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

31 декември 2013	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	121.120	116.320	237.440
Дел за реосигурување во БТР	-	1.156	1.156
Побарувања	4.318	8.978	13.296
Парични средства и парични еквиваленти	9.089	136	9.225
Вкупно средства	134.527	126.590	261.117
Бруто технички резерви	-	63.403	63.403
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	9.538	156	9.694
Вкупно обврски	9.538	63.559	73.097
Нето вредност	124.989	63.031	188.020

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

31 декември 2014	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно Средства						
Вложувања	62.124	87.767	61.374	131.274	-	342.538
Дел за реосигурување во БТР	2.090	-	-	-	-	2.090
Побарувања	22.502	-	-	-	-	22.502
Парични средства	12.868	-	-	-	-	12.868
	99.584	87.767	61.374	131.274	-	379.998
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	3.874	21.124	4.284	21.192	64.685	115.159
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	14.884	-	-	-	-	14.884
	18.758	21.124	4.284	21.192	64.685	130.043
Рочна неусогласеност	80.826	66.643	57.090	110.082	(64.685)	249.955
31 декември 2013	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно средства						
Вложувања	66.050	55.070	55.500	60.820	-	237.440
Дел за реосигурување во БТР	1.156	-	-	-	-	1.156
Побарувања	13.296	-	-	-	-	13.296
Парични средства	9.225	-	-	-	-	9.225
	89.727	55.070	55.500	60.820	-	261.117
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	-	3.677	14.928	9.466	35.332	63.403
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	9.694	-	-	-	-	9.694
	9.694	3.677	14.928	9.466	35.332	73.097
Рочна неусогласеност	80.033	51.393	40.572	51.354	(35.332)	188.020

5.2. Управување со капиталот

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи .

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се;

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулативата;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

Потребното ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот е прикажано подолу:

2014	Класа 19
Бруто математичка резерва	1 111.327
Нето математичка резерва	2 110.629
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3 0,99
Релевантен фактор	4 4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5 4.425
Бруто ризичен капитал	6 152.553
ризику од смрт до 3 години	7 10.050
ризику од смрт од 3 до 5 години	8 1.634.606
(доколку не е ризик од смрт (освен [6] и [7])	
негативен број) Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	9 5.071
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10 1.685.882
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11 0,94
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12 4.757
Капитализирани средства	13 -
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14 9.182

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5.2. Управување со капиталот (продолжува)

Потребното ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот е прикажано подолу:

	2014	2013
Бруто полисирана премија	5.469	3.364
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	984	606
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])	984	606
Бруто исплатени штети	817	1.135
Нето исплатени штети	569	744
Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)	0,70	0,66
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[4]*[7])	686	397
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	9.868	4.762

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

	2014
Ознака	
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I 252.206
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1 356.934
Законски и статутарни резерви	I3 4.680
Долгорочни нематеријални средства	I7 (9.480)
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8 (99.928)
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II -
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III 252.206
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV
КАПИТАЛ I + II - IV	V 252.206
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2 9.868
Капитал	VI3 252.206
Гарантен фонд	VI4 184.960
Вишок/(недостаток) на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5 67.246
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7 242.338

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финасиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

	Заеми и побарувања	Чувани-до-достасаност	Расположлив и за продажба	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2014						
Финансиски средства						
- Орочени депозити	-	-	-	107.071	107.071	107.071
- Хартии од вредност расположливи за продажба	-	-	235.467	-	235.467	235.467
Средства од реосигурување	2.090	-	-	-	2.090	2.090
Побарувања	22.502	-	-	-	22.502	22.502
Парични средства и паричен еквивалент	-	-	-	12.868	12.868	12.868
	24.592		235.467	119.939	379.998	379.998
Финансиски обврски						
Резерви по договори за осигурување	-	-	-	115.159	115.159	115.159
Обврски кон реосигурители	-	-	-	3.416	3.416	3.416
Останати обврски	-	-	-	11.468	11.468	11.468
	-	-	-	130.043	130.043	130.043

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

	Заеми и побарувања	Чувани-достасаност	Расположлив и за продажба	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2013						
Финансиски средства						
- Орочени депозити	121.120	-	-	-	121.120	121.120
- Хартии од вредност расположливи за продажба	-	-	116.320	-	116.320	116.320
Средства од реосигурување	1.156	-	-	-	1.156	1.156
Побарувања	13.296	-	-	-	13.296	13.296
Парични средства и паричен еквивалент	9.225	-	-	-	9.225	9.225
	144.797		116.320	-	261.117	261.117
Финансиски обврски						
Резерви по договори за осигурување	-	-	-	63.401	63.401	63.401
Обврски кон реосигурители	-	-	-	1.460	1.460	1.460
Останати обврски	-	-	-	8.235	8.235	8.235
	-	-	-	73.096	73.096	73.096

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Премии

2014	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносни премии	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување живот	77.734	-	-	-	77.734
Дополнително осигурување незгода	5.475	(917)	(3.215)	184	1.527
Вкупно премии	83.209	(917)	(3.215)	184	79.261

2013	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносни премии	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување живот	49.761	-	(872)	-	49.761
Дополнително осигурување незгода	3.369	(774)	(569)	106	1.260
Вкупно премии	53.130	(774)	(1.441)	106	51.021

8. Приходи од вложувања

	2014	2013
Приходи од камати од орочени депозити во банки	4.779	5.621
Приходи од камати од државни записи и државни обврзници	6.825	5.378
Останато	901	1.569
Вкупно приходи од вложувања	12.505	12.568

Од вкупниот износ на приходи од вложувања 3.054 илјади МКД се остварени од вложување на средствата кои ја покриваат математичката резерва, а 9.451 илјади МКД остварени од вложување од средствата кои не ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви.

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

9. Бруто исплатени штети

	Вкупно исплатени штети и користи	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурителите во резервите за штети	Нето
2014				
Осигурување живот	3.765	-	-	3.765
Дополнително осигурување незгода	-	469	(248)	221
Вкупно	3.765	469	(248)	3.986

	Вкупно исплатени штети и користи	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурителите во резервите за штети	Нето
2013				
Осигурување живот	14.111	-	-	14.111
Дополнително осигурување незгода	-	164	(391)	(227)
Вкупно	14.111	164	(391)	13.884

10. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување

	2014	2013
Математичка резерва за годината	50.119	19.517
Пренесен дел за реосигурителот	(498)	(158)
31 декември	49.621	19.359

11. Административни трошоци и движење на одложените трошоци за стекнување

	2014	2013
Провизија	26.169	16.536
Плати	17.387	11.671
Амортизација	7.620	6.919
Задолжителни придонеси	6.500	4.111
Трошоци за реклама и маркетинг	1.695	2.872
Закупнина	2.307	2.412
Телефонски трошоци	644	474
Трошоци за персонален данок по разни основи	-	206
Останато	15.507	9.516
Одложени тошоци	8.871	(8.872)
	86.700	45.845

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

12. Данок од добивка

Признаен во билансот на успех

		2014		2013
Тековен данок				
Тековна година		-		84
		-		84
		<u> </u>		<u> </u>
	2014	2014	2013	2013
Загуба пред оданочување	%	<u>(47.616)</u>	%	<u>(15.417)</u>
Данок од добивка	10,00%	(4.761)	0%	-
Расходи непризнаени за даночни цели	(0,20%)	98	0,54%	84
Загуби од тековната година за кои не се признаени одложени даночни средства	(9,80%)	4.663	-	-
Вкупен данок на добивка		<u>0,00%</u>	-	<u>0,54%</u>
				<u>84</u>

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

13. Нематеријални средства

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2014	26.597	26.597
Зголемување	49	49
На 31 декември 2014	26.646	26.646
Амортизација		
На 1 јануари 2014	11.838	11.838
Амортизација за годината	5.329	5.329
На 31 декември 2014	17.167	17.167
Неотпишана вредност		
На 1 јануари 2014	14.760	14.760
На 31 декември 2014	9.479	9.479
	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2013	19.665	19.665
Зголемување	6.932	6.932
На 31 декември 2013	26.597	26.597
Амортизација		
На 1 јануари 2013	6.633	6.633
Амортизација за годината	5.204	5.204
На 31 декември 2013	11.837	11.837
Неотпишана вредност		
На 1 јануари 2013	13.031	13.031
На 31 декември 2013	14.760	14.760

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

13. Опрема

	Опрема и мебел	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2014	8.468	8.468
Зголемување	2.539	2.539
Намалување	(66)	(66)
На 31 декември 2014	<u>10.941</u>	<u>10.941</u>
Амортизација		
На 1 јануари 2014	4.281	4.281
Амортизација за годината	2.291	2.291
Намалување	(66)	(66)
На 31 декември 2014	<u>6.506</u>	<u>6.506</u>
Неотпишана вредност		
На 1 јануари 2014	<u>4.187</u>	<u>4.187</u>
На 31 декември 2014	<u>4.435</u>	<u>4.435</u>
	Опрема и мебел	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2013	7.608	7.608
Зголемување	1.005	1.005
Намалување	(145)	(145)
На 31 декември 2013	<u>8.468</u>	<u>8.468</u>
Амортизација		
На 1 јануари 2013	2.567	2.567
Амортизација за годината	1.714	1.714
На 31 декември 2013	<u>4.281</u>	<u>4.281</u>
Неотпишана вредност		
На 1 јануари 2013	<u>5.041</u>	<u>5.041</u>
На 31 декември 2013	<u>4.187</u>	<u>4.187</u>

На 31 декември 2014 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог.

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

14. Вложувања

Должнички хартии од вредност расположливи за продажба

	2014	2013
Државни обврзници	235.467	116.320
	<u>235.467</u>	<u>116.320</u>
Котирани	235.467	116.320
	<u>235.467</u>	<u>116.320</u>

15. Орочени депозити

	2014	2013
Орочени депозити во домашни банки	107.071	121.120
	<u>107.071</u>	<u>121.120</u>

16. Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања

	2014	2013
Побарувања произлезени од договори за осигурување	8.655	4.162
Побарувања по основ на финансиски вложувања	11.512	8.202
Останати побарувања	2.934	1.235
	<u>23.101</u>	<u>13.599</u>
Исправка на вредноста на побарувањата по основа на осигурување и останати побарувања	(599)	(303)
Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања намалени за исправка на вредноста	<u>22.502</u>	<u>13.296</u>

17. Парични средства и паричен еквивалент

	2014	2013
Парични средства во благајна	1	2
Парични средства во домашни банки	12.867	9.223
	<u>12.868</u>	<u>9.225</u>

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2014
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

18. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

	2014			2013		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Математичка резерва	111.327	(1.152)	110.175	61.208	(653)	60.555
Преносна премија	2.631	(559)	2.072	1.714	(375)	1.339
Резерви за штети	1.201	(379)	822	481	(128)	353
	115.159	(2.090)	113.069	63.403	(1.156)	62.247

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

	Осигурување од живот	Осигурување од дополнителна незгода	Вкупно
Математичка резерва	77.291	-	77.291
Преносна премија	34.036	2.631	36.667
Пренос за делот на реосигурителот	(1.152)	(559)	(1.711)
Резерви за штети	-	1.201	1.201
Резерви за штети – дел за реосигурителот	-	(379)	(379)
31 декември 2014	110.175	2.894	113.069

	Осигурување од живот	Осигурување од дополнителна незгода	Вкупно
Математичка резерва	39.334	-	39.334
Преносна премија	21.874	1.714	23.588
Пренос за делот на реосигурителот	(653)	(375)	(1.028)
Резерви за штети	-	481	481
Резерви за штети – дел за реосигурителот	-	(128)	(128)
31 декември 2013	60.555	1.692	62.247

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2011

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

19. Останати обврски

	2014	2013
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	8.493	6.151
Останати обврски	<u>2.975</u>	<u>2.084</u>
	<u>11.468</u>	<u>8.235</u>

20. Капитал и резерви

Акционерски капитал

<i>Во број на акции</i>	Обични акции	
	2014	2013
На 1 јануари - целосно платени	4.300	3.300
Издадени во текот на годината	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>
На 31 декември - целосно платени	<u>5.800</u>	<u>4.300</u>

На 31 декември 2014 година одобриениот акционерски капитал се состои од 5.800 обични акции со номинална вредност од ЕУР 1.000 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса. Во 2014 година Друштвото издаде нова емисија на 1.500 акции со номинална вредност од ЕУР 1.000 по акција

Акционерската структура на Друштвото е:

	% од акциите со право на глас
Winner Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group	100%

21. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и редовно ги следи значајните судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. На денот на Билансот на состојба Друштвото има издвоени резервации по основ на судски спорови во износ од 1.230 илјади МКД.

22. Трансакции со поврзани лица

Матично и основно матично претпријатие

Друштвото е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Grup кое е матично и основно матично претпријатие.

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2011

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

22. Трансакции со поврзани лица (продолжува)

Трансакции со подружници на Матичното претпријатие

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со подружниците на Матичното претпријатие во текот на годината биле како што следи:

	2014	2013
Обврски кон добавувачи	303	156

Трансакции со Матично претпријатие

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Grup во текот на годината биле како што следи:

	2014	2013
Обврски по основ на реосигурување	3.416	1.460
Пренесена премија на реосигурителите	559	375

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 10) се како што следува:

	2014	2013
Краткорочни користи за вработените	<u>14.712</u>	<u>7.114</u>
	<u>14.712</u>	<u>7.114</u>

23. Последователни настани

Согласно Договорот за пренос на осигурително портфолио бр. 0302/701 од 31.10.2014 година, а по добиена согласност од Агенцијата за Супервизија на осигурување, со почеток од 01.01.2015 година беше извршен трансфер на осигурителното портфолио за животно осигурување од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА на Акционерското друштво за осигурување Винер Лајф. Согласно договорот сите права и обврски по полисите во пренесеното портфолио се пренесуваат во целост на Друштвото. Со превземањето на портфолиото се превземаа 51 активна полиса, 13 капитализирани полиси, 37 истечени полиси и три рентни штети. Вкупниот износ на резерви за ова портфолио изнесува 27.187.603 денари.